

Прилог 3. Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик 4
2.	Код	ФБОН08
3.	Студиска програма	Криминалист
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност - Скопје
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв
6.	Академска година / семестар	Академска 2014/2015 година/четврт семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	3
8.	Наставник	Вон. проф. Д-р Јаготка Стрезовска
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен Германски јазик 1 и Германски јазик 2 и Германски јазик 3
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Надградба на стекнатите знаења во Германски јазик 1, 2 и 3. Оспособување на студентите да разберат често употребувани изрази на теми од непосредната околина и од областа на безбедноста и криминалистиката. Усно би можеле да се разберат во едноставни рутински ситуации, во кои се врши едноставна и директна размена на информации за познати и секојдневни нешта и теми блиски до нивниот иден професионален ангажман. Од секојдневни написи, како огласи, возни планови, менија или брошури, би можеле да извлечат релевантни за нив информации. Во контекст на нивната професионална определба студентите се оспособуваат да разберат во глобални црти стручни текстови и извештаи од областа на криминалистиката. Студентите го започнуваат нивото А2 според Заедничката референтна европска рамка за познавање на јазици.
11.	Содржина на предметната програма	Покрај основната литература која ги развива способностите за разбирање и изразување кај студентите на современ германски јазик, се воведува и дополнителна литература која обработува релевантни теми за идната струка на студентите. Содржина: дијалози и вежби за опис на осомничени личности, формулари за баратели на азил, право и закони, актуелни статии од весник, именување на предности и недостатоци, давање предлози, географски описи, датуми и временски определби, стручни преводи на тема интернет криминал и актуелни политички збиднувања и настани од областа на безбедноста Грамматика: Датив, компаратив и суперлатив, показни заменки во Акузатив, Генитив, зависни реченици и сврзници. Фонетика: акцент и изговор, мелодија на реченица, долги и кратки вокали

		- превод на стручни текстови		
12	Методи на учење	Содржината се пренесува преку комбинација од предавања, писмени и устени вежби, вежби во групи, дискусии за време на часот, како и преку можноста за индивидуална или групна презентација. Се очекува од студентите да бидат независни во учењето, активно да учествуваат во процесот на стекнување знаење, како и да покажат разумен степен на интерес и ентузијазам за време на часот. Следствено, се очекува од студентите да ги читаат навремено доделените текстови за дискусијата на часот. Сите задачи, вклучувајќи и домашни треба да се уредно доставени во назначениот временски рок.		
13	Вкупен расположив фонд на време	75 часа		
14	Распределба на расположивото време			
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	2 часа неделно
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	1 час неделно
16.	Други форми на активности	16.1	Проекни задачи (превод)	5 часа (во семестарот)
		16.2	Самостојни задачи (самостојно учење)	31 час (во семестарот)
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	80 бода (два колоквиумски теста по 80/2 бода или завршен испит од 160/2 бода)	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	10 бода (3 присуство на предавања, 2 активност на предавања, 2 присуство на вежби, 3 активност на вежби)	
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		до x50 бода	5(пет) (F)
			Од 51 до 60 бода	6(шест) (E)
			Од 61 до 71 бода	7(седум) (D)
			Од 71 до 80 бода	8(осум) (C)
			Од 81 до 90 бода	9(девет) (B)
			Од 91 до 100 бода	10(десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Посета на предавања и вежби со максимум 3 отсуства
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Германски јазик

21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Евалуација и самоевалуација		
Литература				
22.1.	Задолжителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Jagotka Strezovska	Business Deutsch	CNIR Ohrid, 2012
	2.	Renata Šobak Sreš	Deutsch für die Polizisten	Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, Policijska akademija, 2005
22.2.	Дополнителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Thomas I. Means	Business communication	Ars lamina, 2012
	2.	Hueber Verlag	Intensivtrainer zu Schritte International 1 u. 2	Hueber Verlag
	3.	Grceva, Ranka & Rau, Petar	Großes Makedonisch – Deutsches, Deutsch – Makedonisches Wörterbuch	Magor, Skopje, 2006